



Лизгачки системи и гардеробна галантерија



THE KINFOLK HOME
Cat Tuong Nguyen
Understanding Suite
Peter Fischli & David Weiss



Wolfgang Tillmans
TASCHEN
Jasper Morrison A Book of Things

Books on the middle shelf, including titles by Peter Schickel, Hans Ulrich Gumbrecht, and others.



Содржина

Системи со долно водење за лизгачки врати	6 - 59	стр.
Системи со горно водење за лизгачки врати	60 - 71	стр.
Системи за лесни лизгачки врати	72 - 75	стр.
Додатоци за лизгачки врати	76 - 81	стр.
Системи со горно водење за единечни врати	82 - 87	стр.
Системи со горно водење за двојни врати на преклоп	88 - 93	стр.
Механизми за внатрешни преградни врати	94 - 103	стр.
Организација за гардеробери	104 - 141	стр.
Организација за помошни простории	142 - 147	стр.

Легенда

Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра *) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија


Φ - Ознака за дијаметар.
L - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина.
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.


> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.

Лизгачки системи и гардеробна галантерија



За дебелина на исполна

Лизгачки и ротирачки врати кои влегуваат внатре во елементот



Двојни лизгачки и ротирачки врати на преклоп кои влегуваат внатре во елементот



Меко затворање на механизам



Целосно отворање на фиока





Мах. Носивост




Меко затворање на фиока



Систем со долно водење со профил рачка Focus - Sevroll



Focus



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501001	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум
501002	3		3000mm		
501003	4		4000mm		
501004	2	18mm	2000mm		
501005	3		3000mm		
501006	4		4000mm		




Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500001/500198	Focus профил рачка 16mm	2700mm	алуминиум
500099	Focus профил рачка 18mm		
500101	горна шина	6000mm	
500101	долна шина		
500015	горни тркала	/	
500014	долни тркала		
500030	четка странична самолеплива	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Factor II - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501007	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум
501008	3		3000mm		
501009	4		4000mm		
501010	2		2000mm		маслина
501011	3		3000mm		
501012	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500002	Factor II профил рачка 16mm	2700mm	алуминиум
500003			маслина
500099	горна шина	6000mm	алуминиум
500101	долна шина		
500100	горна шина		маслина
500102	долна шина		
500015	горни тркала	/	/
500014	долни тркала		
500033	четка странична за во жлеб	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Ergo - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501013	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум
501014	3		3000mm		
501015	4		4000mm		
501016	2	18mm	2000mm		
501017	3		3000mm		
501018	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли





Шифра	Опис	Димензија	Боја
500004	Ergo профил рачка 16mm	2700mm	алуминиум
500197	Ergo профил рачка 18mm		
500099	горна шина	6000mm	
500101	долна шина		
500015	горни тркала	/	
500014	долни тркала		
500030	четка странична самолеплива	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Universal II - Sevroll




Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501019	2	18mm	2000mm	50kg	маслина
501020	3		3000mm		
501021	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли



500006



500100




500102



500015



500014



500033



500031




500199

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500006	Universal II профил рачка 18mm	2700mm	маслина
500100	горна шина	6000mm	
500102	долна шина		
500015	горни тркала	/	/
500014	долни тркала		
500033	четка странична за во жлеб	4.8x4mm	
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	


! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm..

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Beta - Sevroll



Beta



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501022	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум
501023	3		3000mm		
501024	4		4000mm		
501025	2	18mm	2000mm		
501026	3		3000mm		
501027	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли



Шифра	Опис	Димензија	Боја
500094/500184	Beta профил рачка 16mm	2700mm	алуминиум
500184	Beta профил рачка 18mm		
500099	горна шина	6000mm	
500101	долна шина		
500015	горни тркала	/	
500014	долни тркала		
500030	четка странична самолеплива	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	


! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Victoria II - Sevroll



Victoria II




Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501043	2	18mm	3000mm	50kg	темна маслина
501044	3				

Сетовите се содржат од следните артикли



500052



500039



5000053

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500052	Victoria II профил рачка 18mm	2700mm	темна маслина
500039	горна шина	3000mm	
500053	долна шина		
500015	горни тркала	/	/
500014	долни тркала		
500033	четка странична за во жлеб	4.8x4mm	
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	



500015



500014



500033



500031





500199

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).


Систем со долно водење со профил рачка Alfa II - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја	
501028	2	16/18mm	2000mm	50kg	алуминиум	
501029	3		3000mm			
501030	4		4000mm			
501031	2		2000mm		маслина	
501032	3		3000mm			
501033	4		4000mm			
501034	2		2000mm		бела	
501035	3		3000mm			
501036	4		4000mm			
501168	2		2000mm		црна мат	
501169	3					3000mm
501170	4					4000mm




Сетовите се содржат од следните артикли





! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.
 + Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500007	Alfa II профил рачка 16/18mm	2700mm	алуминиум
500038			маслина
500104			бела
500500			црна мат
500099	горна шина	6000mm	алуминиум
500101	долна шина		
500100	горна шина		маслина
500102	долна шина		
500194	горна шина		бела
500193	долна шина		
500503	горна шина		црна мат
500504	долна шина		
500015	горни тркала	/	
500014	долни тркала	/	
500033	четка странична за во жлеб	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	



Систем со долно водење со профил рачка Favorit II - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја	
501037	2	16/18mm	2000mm	50kg	алуминиум	
501038	3		3000mm			
501039	4		4000mm			
501040	2		2000mm			
501041	3		3000mm		бела	
501042	4		4000mm			
501171	2		2000mm			црна мат
501172	3		3000mm			
501173	4	4000mm				



Сетовите се содржат од следните артикли




Шифра	Опис	Димензија	Боја
500103	Favorit II профил рачка 16/18mm	2700m	алуминиум
500106			бела
500501			црна мат
500099	горна шина	6000m	алуминиум
500101	долна шина		
500194	горна шина		бела
500193	долна шина		
500503	горна шина		црна мат
500504	долна шина		
500015	горни тркала	/	/
500014	долни тркала	/	
500033	четка странична за во жлеб	4.8x4mm	/
500031	четка внатрешна самолеплива	6.7x13mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).






Систем со долно водење со профил рачка Vista - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501067	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501068	3		3000mm		
501069	4		4000mm		
501070	2		2000mm		
501071	3	18mm/4mm	3000mm		маслина
501072	4		4000mm		
501219	2		2000mm		
501220	3		3000mm		
501221	4		4000mm	црна	



Сетовите се содржат од следните артикли


Шифра *	Опис	Димензија	Боја
 500225	Vista профил рачка 18mm	2700mm	алуминиум
 500224			маслина
 500549			црна
500549	Vista профил рачка 18/4mm		
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500555	горна шина		црна
500557	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала		
500037	четка странична за во жлеб	14.5 x 4mm	
500567	четка странична	14.5x4mm	црна
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.


+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).



Систем со долно водење со профил рачка Vista - GTV



Vista





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501249	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501250	3		3000mm		
501251	4		4000mm		
501252	2		2000mm		маслина
501253	3		3000mm		
501254	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500225	Профил рачка Vista 18/4mm	2700mm	алуминиум
500224			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		маслина
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина	3000mm	алуминиум
500578	горна пречка		маслина
500581	долна пречка		алуминиум
500580	горна пречка	/	маслина
500584	долна пречка		/
500603	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	/



Систем со долно водење со профил рачка Cote - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501073	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501074	3		3000mm		
501075	4		4000mm		
501076	2		2000mm		маслина
501077	3		3000mm		
501078	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500219	Cote профил рачка 18mm	2700mm	алуминиум
500222			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала		
500037	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	/
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Cote - GTV





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501237	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501238	3		3000mm		
501239	4		4000mm		
501240	2		2000mm		маслина
501241	3		3000mm		
501242	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500219	профил рачка Cote 18/4mm	2700mm	алуминиум
500222			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		алуминиум
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		маслина
500578	горна пречка	3000mm	алуминиум
500581	долна пречка		алуминиум
500580	горна пречка		маслина
500584	долна пречка		маслина
500603	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	
500565	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	
500607	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	/

Систем со долно водење со профил рачка Лоца - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501079	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501080	3		3000mm		
501081	4		4000mm		
501082	2		2000mm		маслина
501083	3		3000mm		
501084	4		4000mm		


Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500227	Лоца профил рачка 18mm	3050mm	алуминиум
500226			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала		
500037	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	/
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	/


! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Лоца - GTV



Loca





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501231	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501232	3		3000mm		
501233	4		4000mm		
501234	2		2000mm		маслина
501235	3		3000mm		
501236	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500227	профил рачка Лоца 18/4mm	2700mm	алуминиум
500226			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500578	горна пречка	3000mm	алуминиум
500581	долна пречка		
500580	горна пречка		маслина
500584	долна пречка		
500603	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14.5 x 5mm	сива
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8 x 12mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	/

Систем со долно водење со профил рачка Nero - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501085	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501086	3		3000mm		
501087	4		4000mm		
501088	2		2000mm		
501089	3		3000mm		маслина
501090	4		4000mm		
501091	2		3000mm		
501092	3				
501210	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	црна
501211	3		3000mm		
501212	4		4000mm		
					бела



Сетовите се содржат од следните артикли


Шифра	Опис	Димензија	Боја
500245	Неро профил рачка 18mm	2700mm	алуминиум
500246			маслина
500247			црна
500539			бела
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500276	горна шина	3000mm	црна
500275	долна шина		
500554	горна шина	6000mm	бела
500556	долна шина		
500395	долни тркала (за 500275)	/	/
500215	горни тркала		
500218	долни тркала		
500566	четка странична	14.5x4mm	бела
500037	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	/
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8x13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	

! Напомена: по потреба горната и долната шина во боја алуминиум и маслина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.


+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).



Систем со долно водење со профил рачка Nero - GTV



Nero





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501243	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501244	3		3000mm		
501245	4		4000mm		
501246	2		2000mm		маслина
501247	3		3000mm		
501248	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500245	профил рачка Nero 18/4mm	2700mm	алуминиум
500246			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		алуминиум
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		маслина
500578	горна пречка	3000mm	алуминиум
500581	долна пречка		алуминиум
500580	горна пречка		маслина
500584	долна пречка		маслина
500603	горни тркала	/	/
500284	долни тркала		
500565	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	/
500607	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	
500065	конектор шраф	6.3x32mm	




Систем со долно водење со профил рачка Novo s - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501094	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501095	3		3000mm		
501096	4		4000mm		
501097	2		2000mm		маслина
501098	3		3000mm		
501099	4		4000mm		
501100	2		2000mm		бела
501101	3		3000mm		
501102	4		4000mm		
501103	2		3000mm		црна
501104	3		3000mm		




Сетовите се содржат од следните артикли




500248

500249

500250



500251



500213



500214



500275



500215



500218



500395



500037



500036



500199



Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500248	Novo S профил рачка 18mm	2700mm	алуминиум
500249			маслина
500250			бела
500251			црна
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500194	горна шина		
500193	долна шина	3000mm	бела
500276	горна шина		црна
500275	долна шина		
500395	долни тркала (за 500275)	/	/
500215	горни тркала		
500218	долни тркала		
500037	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	/
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

! Напомена: по потреба горната и долната шина во боја алуминиум, маслина и бела може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).



Систем со долно водење со профил рачка Novo s - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501222	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501223	3		3000mm		
501224	4		4000mm		
501225	2		2000mm		
501226	3		3000mm		маслина
501227	4		4000mm		
501228	2		2000mm		
501229	3		3000mm		
501230	4	4000mm	бела		






Сетовите се содржат од следните артикли


Шифра *	Опис	Димензија	Боја
 500248	Профил рачка Novo S 18/4mm	2700m	алуминиум
 500249			маслина
 500250			бела
 500213	горна шина	6000mm	алуминиум
 500214	долна шина		маслина
 500221	горна шина		
 500223	долна шина		бела
 500554	горна шина		
 500223	долна шина		3000mm
 500578	горна пречка	маслина	
 500581	долна пречка		
 500580	горна пречка	бела	
 500584	долна пречка		
 500579	горна пречка	/	
 500582	долна пречка		/
 500603	горни тркала	/	/
 500284	долни тркала	/	/
 500565	четка странична	4.8x4mm	сива
 500566			бела
 500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
 500199	позиционер за горно тркало	/	/
 500065	конектор шраф	6.3x32mm	/



Систем со долно водење со профил рачка Ergo - GTV



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја	
501189	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум	
501190	3		3000mm			
501191	4		4000mm			
501180	2	18mm	2000mm			маслина
501181	3		3000mm			
501182	4		4000mm			
501183	2		18mm		2000mm	црна
501184	3				3000mm	
501185	4				4000mm	
501186	2	2000mm				
501187	3		3000mm			
501188	4		4000mm			






Сетовите се содржат од следните артикли




Шифра	Опис	Димензија	Боја
500532	Профил рачка Ergo 18mm	2700mm	алуминиум
500533			маслина
500550			црна
500627	Профил рачка Ergo 16mm		алуминиум
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500555	горна шина	црна	
500557	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала	/	
500568	четка странична	4.8x4mm	
500569	четка внатрешна самолеплива	7x12mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	



Систем со долно водење со профил рачка Novo 2 - GTV



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501192	2	18mm/12+4 mm	2000mm	50kg	алуминиум
501193	3		3000mm		
501194	4		4000mm		
501195	2		2000mm		бела
501196	3		3000mm		
501197	4		4000mm		
501198	2		2000mm		маслина
501199	3		3000mm		
501200	4		4000mm		
501201	2		2000mm		црна
501202	3		3000mm		
501203	4		4000mm		




Сетовите се содржат од следните артикли



Шифра	Опис	Димензија	Боја
500534	Профил рачка Novo 2 18/12+4mm	2700mm	алуминиум
500535			бела
500536			маслина
500551			црна
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500554	горна шина		бела
500556	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500555	горна шина	црна	
500557	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала		
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500566			бела
500567			црна
500569	четка внатрешна самолеплива	7x12mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/



Систем со долно водење со профил рачка Caro 2 - GTV



Caro 2



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501204	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501205	3		3000mm		
501206	4		4000mm		
501207	2		2000mm		маслина
501208	3		3000mm		
501209	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли




Шифра	Опис	Димензија	Боја
500537	Профил рачка Caro 2 18/4mm	2700mm	алуминиум
500538			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500221	горна шина		маслина
500223	долна шина		
500215	горни тркала		сива
500218	долни тркала		
500568	четка странична	14.5x4mm	
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

Систем со долно водење со профил рачка Step - GTV






Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501213	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501214	3		3000mm		
501215	4		4000mm		
501216	2		2000mm		црна
501217	3		3000mm		
501218	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли



Шифра	Опис	Димензија	Боја
500570	Профил рачка Step 18/4mm	2700mm	алуминиум
500571			црна
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		
500555	горна шина		црна
500557	долна шина		
500215	горни тркала	/	/
500218	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14,5x4mm	сива
500567			црна
500569	четка внатрешна самолеплива	/	/
500199	позиционер за горно тркало	/	/

Систем со долно водење со профил рачка Deep - Етуса



Шифра	Број на врати	Мах. ширина на врата	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501109	2	1175mm	18mm	2350mm	70kg	алуминиум
501110	3	783mm				
501111		1166mm				
501115	4	875mm		3500mm		

Сетовите се содржат од следните артикли




Шифра	Опис	Димензија	Боја	
500350	Профил рачка Deep	2900mm	алуминиум	
500347	горна шина	2350mm		
500348	долна шина			
500349	покривна маска за долна шина			
500497	горна шина	3500mm		
500498	долна шина			
500499	покривна маска за долна шина			
500345	горни тркала	/		/
500346	долни тркала			
500352	четка внатрешна за во жлеб			


- Амортизерот за меко затворање е вклучен во сетот со горните тркала.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Wave - Етуса



Wave



Шифра	Број на врати	Мах. ширина на врата	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501112	2	1175mm	18mm	2350mm	70kg	алуминиум
501113	3	783mm				
501114		1166mm				
501116	4	875mm		3500mm		

Сетовите се содржат од следните артикли





Шифра	Опис	Димензија	Боја	
500351	Профил рачка Wave	2900mm	алуминиум	
500347	горна шина	2350mm		
500348	долна шина			
500349	покривна маска за долна шина			
500497	горна шина	3500mm		
500498	долна шина			
500499	покривна маска за долна шина			
500345	горни тркала	/		/
500346	долни тркала			
500352	четка внатрешна за во жлеб			

- Амортизерот за меко затворање е вклучен во сетот со горните тркала.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со долно водење со профил рачка Delta




Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја		
501148	2	16mm	2000mm	50kg	алуминиум		
501149	3		3000mm				
501150	4		4000mm				
501151	2	18mm	2000mm			црна мат	
501152	3		3000mm				
501153	4		4000mm				
501154	2	16mm	2000mm		50kg		алуминиум
501155	3		3000mm				
501156	4		4000mm				
501157	2	18mm	2000mm			црна мат	
501158	3		3000mm				
501159	4		4000mm				


Сетовите се содржат од следните артикли




500358



500359



500365






500369



500387


Шифра	Опис	Димензија	Боја
500358	Рачка за 16mm	2600mm	алуминиум
500360	Рачка за 18mm		
500365	Долна шина за 16mm	6000mm	
500369	Горна шина за 16mm		
500359	Рачка за 16mm	2600mm	црна мат
500370	Рачка за 18mm		
500364	Долна шина за 16mm	6000mm	
500368	Горна шина за 16mm		
500387	Сет тркала за плакар за 16/18mm без жлебање	/	/

Систем со долно водење со профил рачка Gamma




Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501160	2	18mm	2000mm	50kg	алуминиум
501161	3		3000mm		
501162	4		4000mm		
501163	2		2000mm		црна мат
501164	3		3000mm		
501165	4		4000mm		


Сетовите се содржат од следните артикли




500486



500487



500365



500369




500387

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500486	Рачка за 18mm	2600mm	алуминиум
500487	Рачка за 18mm		црна мат
500365	Долна шина	6000mm	алуминиум
500369	Горна шина		алуминиум
500364	Долна шина	6000mm	црна мат
500368	Горна шина		црна мат
500387	Сет тркала за плакар за 18mm без жлебање	/	/

Додаток за профил рачки Delta и Gamma


Н среден профил за лизгачки врати




Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500480	16mm	3000mm	алуминиум
500481			црна мат
500478	18mm		алуминиум
500479			црна мат

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Caro - GTV



Caro







Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501255	2	18mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501256	3		3000mm		
501257	4		4000mm		
501258	2		2000mm		маслина
501259	3		3000mm		
501260	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500537	профил рачка Caro 18/4mm	2700mm	алуминиум
500538			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		маслина
500221	горна шина		
500223	долна шина		
500578	горна пречка	3000mm	алуминиум
500581	долна пречка		маслина
500580	горна пречка		
500584	долна пречка		
500603	горни тркала	/	/
500284	долни тркала		
500565	четка странична за во жлеб	14.5 x 5mm	
500607	четка внатрешна за во жлеб	4.8 x 13mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	
500065	конектор шраф	6.3x32mm	
500607			
500199			

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Торо - GTV






Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501261	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501262	3		3000mm		
501263	4		4000mm		
501264	2		2000mm		маслина
501265	3		3000mm		
501266	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500540	профил рачка Торо 10/4mm	2700mm	алуминиум
500541			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		маслина
500221	горна шина		
500223	долна шина		
500585	горна пречка	3000mm	алуминиум
500589	долна пречка		маслина
500588	горна пречка		
500592	долна пречка		
500283	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	/




















500199

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Falda - GTV





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501267	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501268	3		3000mm		
501269	4		4000mm		
501270	2		2000mm		
501271	3		3000mm		маслина
501272	4		4000mm		
501273	2		2000mm		
501274	3		3000mm		
501275	4	4000mm	црна		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
 500260	профил рачка Falda 10/4mm	2700mm	алуминиум
 500261			маслина
 500553			црна
 500213	горна шина	6000mm	алуминиум
 500214	долна шина		
 500221	горна шина		маслина
 500223	долна шина		
 500555	горна шина		црна
 500557	долна шина		
 500585	горна пречка	3000mm	алуминиум
 500589	долна пречка		
 500588	горна пречка		маслина
 500592	долна пречка		
 500587	горна пречка		црна
 500591	долна пречка		
 500283	горни тркала	/	/
 500284	долни тркала	/	/
 500565	четка странична	14.5x4mm	сива
 500567			црна
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Flatline - GTV





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501276	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501277	3		3000mm		
501278	4		4000mm		
501279	2		2000mm		маслина
501280	3		3000mm		
501281	4		4000mm		
501282	2		2000mm		бела
501283	3		3000mm		
501284	4		4000mm		
501285	2		2000mm		црна
501286	3		3000mm		
501287	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

			Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500258	500259	500542	500258	профил рачка Flatline 10/4mm	2700mm	алуминиум
			500259			маслина
			500542			бела
			500552			црна
			500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500552	500213	500214	500214	долна шина		маслина
			500221	горна шина		бела
			500223	долна шина		црна
			500554	горна шина		
			500556	долна шина		
			500555	горна шина		
			500557	долна шина		
			500595	горна пречка	3000mm	алуминиум
500595	500599	500604	500599	долна пречка		маслина
			500598	горна пречка		бела
			500602	долна пречка		црна
			500596	горна пречка		
			500600	долна пречка		
			500284	горна пречка	/	/
500284	500565	500607	500601	долна пречка		/
			500604	горни тркала	14.5 x 5mm	сива
500199			500284	долни тркала		бела
			500565	четка странична	4.8 x 12mm	/
			500566			
			500607	четка внатрешна за во жлеб		
			500199	позиционер за горно тркало	/	/
			500065	конектор шраф	6.3x32mm	




























Систем со долно водење со профил рачка со рамка Novo10 - GTV





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501288	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501289	3		3000mm		
501290	4		4000mm		
501291	2		2000mm		бела
501292	3		3000mm		
501293	4		4000mm		
501294	2		2000mm		маслина
501295	3		3000mm		
501296	4		4000mm		
501297	2		2000mm		црна
501298	3		3000mm		
501299	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
 500543	профил рачка Novo 10/4mm	2700mm	алуминиум
 500544			бела
 500545			маслина
 500572			црна
 500213	горна шина	6000mm	алуминиум
 500214	долна шина		бела
 500554	горна шина		
 500556	долна шина		маслина
 500221	горна шина		
 500223	долна шина		црна
 500555	горна шина		
 500557	долна шина	3000mm	алуминиум
 500585	горна пречка		бела
 500589	долна пречка		
 500586	горна пречка		маслина
 500590	долна пречка		
 500588	горна пречка		црна
 500592	долна пречка		
 500587	горна пречка	/	/
 500591	долна пречка		
 500604	горни тркала	/	/
 500284	долни тркала		
 500565	четка странична	14.5x4mm	сива
 500566			бела
 500567			црна
 500569	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
 500199	позиционер за горно тркало	/	
 500065	конектор шраф	6.3x32mm	

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Trafo10 - GTV





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501300	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501301	3		3000mm		
501302	4		4000mm		
501303	2		2000mm		маслина
501304	3		3000mm		
501305	4		4000mm		


Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500546	Профил рачка Trafo 10/4mm	2700mm	алуминиум
500547			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		маслина
500221	горна шина		
500223	долна шина		
500585	горна пречка	3000mm	алуминиум
500589	долна пречка		маслина
500588	горна пречка		
500592	долна пречка		
500604	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Movena - GTV



Movena





Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501306	2	4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501307	3		3000mm		
501308	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500548	Профил рачка Movena 4mm	2700mm	алуминиум
500213	горна шина	6000mm	
500214	долна шина		
500593	горна пречка	3000mm	
500594	долна пречка		
500604	горни тркала	/	/
500284	долни тркала	/	/
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	/
500199	позиционер за горно тркало	/	
500065	конектор шраф	/	
500199			

Систем со долно водење со профил рачка Gemini - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501046	2	8/10mm	2000mm	50kg	маслина
501047	3		3000mm		
501048	4		4000mm		

Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра	Опис	Димензија	Боја
500057	Gemini профил рачка 8mm/10mm	2700mm	маслина
500100	горна шина	6000mm	
500102	долна шина		
500060	горна пречка	3000mm	/
500058	долна пречка		
500064	горни тркала	/	
500063	долни тркала	/	
500037	четка странична за во жлеб	14.5x4mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	
500065	конектор шраф	6.3x32mm	

Додаток за профил рачка Gemini

Средна пречка - Sevroll




Шифра	Дебелина на исполна	Димензија	Боја
500061	8/10mm	3000mm	маслина


! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80.](#)

Систем со долно водење со профил рачка со рамка Form 10 - GTV



Form 10




Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501309	2	10mm/4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501310	3		3000mm		
501311	4		4000mm		
501312	2		2000mm		маслина
501313	3		3000mm		
501314	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500573	Профил рачка Form 10/4mm	2700mm	алуминиум
500574			маслина
500213	горна шина	6000mm	алуминиум
500214	долна шина		маслина
500221	горна шина		
500223	долна шина		
500585	горна пречка	3000mm	алуминиум
500589	долна пречка		маслина
500588	горна пречка		
500592	долна пречка		
500604	горни тркала	/	/
500284	долни тркала		
500565	четка странична	14.5x4mm	сива
500607	четка внатрешна самолеплива	4.8x12mm	
500199	позиционер за горно тркало	/	/
500065	конектор шраф	6.3x32mm	

Систем со долно водење со профил рачка Fox - Sevroll



Fox



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501049	2	8/10mm	2000mm	50kg	алуминиум
501050	3		3000mm		
501051	4		4000mm		
501052	2		2000mm		маслина
501053	3		3000mm		
501054	4		4000mm		
501055	2		2000mm	бела	
501056	3		3000mm		
501057	4		4000mm		
501174	2		2000mm	50kg	црна мат
501175	3		3000mm		
501176	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли




500095



500067



500105



500099



500101



500096



500097



500093



500063



500036



500037



500199

Шифра	Опис	Димензија	Боја		
500095	Fox профил рачка 8mm/10mm	2700mm	алуминиум		
500067			маслина		
500105			бела		
500502			црна мат		
500099	горна шина	6000mm	алуминиум		
500101	долна шина		маслина		
500100	горна шина		бела		
500102	долна шина		црна мат		
500194	горна шина		3000mm	алуминиум	
500193	долна шина			маслина	
500503	горна шина			бела	
500504	долна шина			црна мат	
500096	горна пречка	3000mm	алуминиум		
500097	долна пречка			маслина	
500060	горна пречка				бела
500058	долна пречка				
500114	горна пречка		/		
500113	долна пречка			/	
500506	горна пречка				/
500507	долна пречка				
500093	горни тркала	/	/		
500063	долни тркала				
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8x13mm	/		
500037	четка странична за во жлеб	14.5x4mm			
500199	позиционер за горно тркало	/			
500065	конектор шраф	6.3 x 32mm			

Додаток за профил рачка Fox

Средна пречка - Sevroll




Шифра	Дебелина на исполна	L	Боја
500098	8/10mm	3000mm	алуминиум
500061			маслина
500210			бела
500508			црна мат



! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80.](#)

Систем со долно водење со профил рачка Omega













Omega



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501136	2	8mm	2000mm	50kg	бела
501137	3		3000mm		
501138	4		4000mm		
501139	2		2000mm		алуминиум
501140	3		3000mm		
501141	4		4000mm		
501142	2		2000mm		црна мат
501143	3		3000mm		
501144	4		4000mm		
501145	2		2000mm		црна сјај
501146	3		3000mm		
501147	4		4000mm		



Сетовите се содржат од следните артикли

			Шифра	Опис	Димензија	Боја
500383	500356	500357	500383	профил рачка 8mm	2650mm	бела
			500356			алуминиум
			500357			црна мат
			500384			црна сјај
			500384	долна шина	6000mm	бела
			500384	горна шина		
			500371	горна пречка		
			500377	долна пречка		
			500374	долна шина	6000mm	алуминиум
			500374	горна шина		
			500374	горна пречка		
			500375	долна пречка		
			500385	долна шина	6000mm	црна мат
			500385	горна шина		
			500373	горна пречка		
			500386	долна пречка		
			500388	долна шина	6000mm	црна сјај
			500390	горна шина		
			500372	горна пречка		
			500376	долна пречка		
			500381	гума за плакар	/	сива
			500382			црна
			500385	сет горни/долни тркала за 8mm	/	/

Додаток за профил рачка Omega


H среден профил за лизгачки врати



Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500391	8mm	6000mm	бела
500378			алуминиум
500380			црна мат
500379			црна сјај


! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

Систем со долно водење со профил рачка за стакло Pax - Sevroll




Pax

Начин на монтирање на огледало или стакло од 4mm



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501058	2	4mm	2000mm	50kg	алуминиум
501059	3		3000mm		
501060	4		4000mm		
501061	2		2000mm		
501062	3		3000mm		бела
501063	4		4000mm		
501177	2		2000mm		
501178	3		3000mm		
501179	4	4000mm	црна мат		



Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра	Опис	Димензија	Боја	
500203, 500240	Рах профил рачка 4mm	2700mm	алуминиум	
500240			бела	
500509			црна мат	
500099	горна шина	6000mm	алуминиум	
500101	долна шина			
500194	горна шина		бела	
500193	долна шина			
500503	горна шина		црна мат	
500504	долна шина			
500204	горна пречка	3000mm	алуминиум	
500205	долна пречка			
500241	горна пречка		бела	
500242	долна пречка			
500510	горна пречка		црна мат	
500511	долна пречка			
500207	покривно капаче сет 4 ком	/	алуминиум	
500243			бела	
500208	горни тркала		алуминиум	
500063	долни тркала			
500209	рачка за стаклена врата самолеплива		110mm	бела
500244				
500512		црна мат		
500036	четка внатрешна за во жлеб	4.8x13mm	алуминиум	
500037	четка странична за во жлеб	14.5x4mm		
500199	позиционер за горно тркало	/		
500513	покривно капаче	/	/	
500065	конектор шраф	6.3 x 32mm	алуминиум	

Додаток за профил рачка Рах

Средна пречка Рах - Sevroll



Шифра	Дебелина на исполна	L	Боја
500206	4mm	3000mm	алуминиум

За врати со ширина поголеми од 800mm и висина 2000mm се препорачува да се постави средна пречка.

! Напомена: по потреба горната и долната шина може да се скратат на димензија од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Системи со горно водење



Лизгачките системи со горно водење даваат модерен и минималистички изглед на Вашиот гардеробер. Предноста кај овие системи е тоа што шините не се гледаат, а притоа имаат оптимална функционалност. Амортизерите овозможуваат тивко и меко затоврање на вратите.



Систем со горно водење Overline - GTV







Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501323	2	16-19mm	2020mm	50kg	алуминиум
501324	3		4050mm		
501325	4				

Сетовите се содржат од следните артикли



Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500558	горна шина	4050mm	алуминиум
500559	долна шина		
500621	сет оков за 2 врати	/	/
500092	исправувач за врата		

Систем со горно водење со профил рачка Overline - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501315	2	16-19mm	2020mm	50kg	алуминиум
501316	3		4050mm		
501317	4				
501318					

Можност за поставување на 4 врати на гардеробер

! Напомена: во шифрата 501317 се вклучени 2 профил рачки C19 и 6 профил рачки Riva.



! Напомена: во шифрата 501318 се вклучени 3 профил рачки C19 и 5 профил рачки Riva.







Сетовите се содржат од следните артикли

Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500622	Профил рачка Riva 16-19mm	2700mm	алуминиум
500623	Профил рачка C19 16-19mm		
500558	горна шина	4050mm	
500559	долна шина		
500621	сет оков за 2 врати	/	/
500092	исправувач за врата		



Систем со горно водење со профил рачка Overline Plus - GTV



Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501319	2	16-19mm	2020mm	50kg	алуминиум
501320	3		4050mm		
501321	4				
501322					

Можност за поставување на 4 врати на гардеробер


! Напомена: во шифрата 501321 се вклучени 2 профил рачки C19 и 6 профил рачки Riva.



! Напомена: во шифрата 501322 се вклучени 3 профил рачки C19 и 5 профил рачки Riva.



Сетовите се содржат од следните артикли



Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500622	Профил рачка Riva 16-19mm	2700mm	алуминиум
500623	Профил рачка C19 16-19mm		
500558	горна шина	4050mm	
500559	долна шина		
500624	сет оков за 2 врати	/	/
500092	исправувач за врата		



Систем со горно водење Overline Plus - GTV




Шифра *	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на долни тркала по врата	Боја
501326	2	16-19mm	2020mm	50kg	алуминиум
501327	3		4050mm		
501328	4				

Сетовите се содржат од следните артикли


Шифра *	Опис	Димензија	Боја
500558	горна шина	4050mm	алуминиум
500563	долна шина		
500624	сет оков за 2 врати	/	/
500092	исправувач за врата		




500558



500563



500092




500624

Систем со горно водење Top Line L - Hettich



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на горни тркала по врата
501131	2	16 - 19mm	2000mm	50kg
501132	3		3000mm	



- Ширина на врата: 550 - 1500mm
- Висина на врата max.2600mm

! Напомена: Горната и долната шина се со должина од 6000mm и се достапни во димензии од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Додаток за систем Top Line L

Амортизери за меко отворање и затворање - Hettich



Шифра	Тип	Опис	Носивост
500460	меко отворање	сет за 2 врати	50kg
500467		сет за 3 врати	

Систем со горно водење Space plus - Емуса



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на горни тркала по врата	Боја
501126	2	16 - 23mm	3000mm	85kg	алуминиум
501127	3				



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за држачот Space +.



Додаток за систем Space plus

Амортизери за меко затворање за систем Space plus - Емуса



Шифра	Опис	Носивост
500335	лев и десен	50kg
500337		


Додаток за систем Space plus

Профил рачки за Space plus - Етуса




Шифра	Опис	Тип	L	За дебелина на исполна
500342	профил рачка со покривна маска	Adige I	2800mm	18mm
500343	профил рачка	Adige II		
500344	U профил	Adige III		


Adige I




Adige II




Adige III



Гардеробер со 2 врати



Гардеробер со 3 врати




+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Систем со горно водење Planio - Strong



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на горни тркала по врата
501133	2	16 - 46mm	2000mm	80kg
501134	3		3000mm	
501135	4		4000mm	



• Аморизерите за меко затворање се вклучени во сетот.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80.](#)

Гардеробер со 2 врати



Гардеробер со 3 врати



Гардеробер со 4 врати



Систем со горно водење Idea - Sevroll



Шифра	Број на врати	Дебелина на исполна	Должина на горна/долна шина	Носивост на горни тркала по врата	Боја
501120	2	16 - 22mm	4000mm	50kg	алуминиум
501121	3		6000mm		



! Напомена: Горната и долната шина се со должина од 6000mm и се достапни во димензии од 2000mm, 3000mm и 4000mm.

! За овој тип на лизгачки системи се користи истата шина за горниот и за долниот дел. На пример: За плакар од 3000mm, потребно е 6000mm шина.

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Додаток за систем Idea

Амортизери за меко затворање за систем Idea - Sevroll



Шифра	Тип	Опис	Носивост
500121	MINI SV-40	лев и десен	40kg
500190	CEN SV-40	централен	

Систем In-line со долно водење за лесни врати Switch - Terno Scorrevoli



Шифра	Дебелина на материјал	Мах. ширина на врати	Мах. ширина на елемент	Мах. висина на врата	Носивост на механизмот
500422	18-22mm	2 x 600mm	1200mm	1600mm	20kg
500423		2 x 800mm	1600mm		
500424		2 x 1000mm	2000mm		



затворени врати "In - line"

отворени врати
(се отвораат со притиснување на фронтот)

+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80](#).

Достапен само по нарачка.


Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за системот Switch.



Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Sisco



Шифра	Број на врати	Дебелина на материјал	Мах. ширина на врата	Мах. висина на врата	Должина на шина	Носивост на механизмот
501130	мак. 4 врати	16-30mm	500mm	2600mm	2000mm	20kg



+ Дополнителни елементи за лизгачките системи може да ги погледнете на [стр. 76-80.](#)



Напомена: За комплетирање на механизмот потребно е поставување на соодветни шарки на вратите од елементот.

Шарките можете да ги погледнете [тука.](#)

Системи со долно водење за лесни лизгачки врати




Амортизери за меко затворање за лизгачки врати




Шифра	Тип	Опис	Носивост	Потребно одбивање во висина
500121	MINI SV-40	лев и десен	40kg	42mm
500191	TOP SV-60		60kg	44mm
500192	TOP SV-80		80kg	
500190	CEN SV-40	централен	40kg	

Стопери за лизгачки врати

За долни тркала



За горни тркала




Шифра *	Тип
500026	за долни тркала
500199	за горни тркала

Н профил за лизгачки врати




Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500021	16mm	3000mm	алуминиум
500022			маслина
500303	18mm		алуминиум
500304			маслина
500048			темна маслина
500321			бела
500516		црна мат	

Дебелина на исполна 16mm




Техничката слика одговара за шифрите: 500021, 500022.

Дебелина на исполна 18mm




Техничката слика одговара за шифрите: 500303, 500304, 500048, 500321.

Дебелина на исполна 18mm





Техничката слика одговара за шифрата: 500516.

Н профил за лизгачки врати




Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500270	18mm	3000mm	црна




U профил за лизгачки врати




Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500300	18mm	3000mm	маслина
500236			темна маслина
500319			бела




L профил за лизгачки врати



Шифра *	Дебелина на исполна	L	Боја
500050	18mm	3000mm	алуминиум
500298			маслина
500045			темна маслина
500271			црна
500318			бела



Покривна маска за долна шина




500355/500013




500274

Шифра *	Соодветна за долна шина	L	Боја
500355	Sevroll	6000mm	алуминиум
500013	GTV	3000mm	
500274			3000mm



Гума за стакло - Sevroll



Шифра *	Дебелина на стакло X	Ширина на гума W	Боја
500025	4mm	10mm	транспарентна
500238	6mm		
500239	8mm		

- Соодветна за лизгачки системи со профил рачка Gemini и Pax.

Шаблон за монтажа на долни тркала - Sevroll




500119



500118

Шифра *	Опис
500119	за 8/10mm
500118	за 16/18mm


Исправувач за лизгачки врати




Шифра	Дебелина на исполна	L	Боја
500092	min 18mm	2250mm	црна

- Спречува искривување на вратата на лизгачките системи.
- Се препорачува да се користи за сите врати со нестандартни висини и широчини, или за врати кои имаат огледало.
- Во зависност од димензијата на вратата, шрафот за исправување на може да се скрати на потребната димензија.

Технички информации за исправувач за врата за лизгачки системи




Потребен број на исправувачи во зависност од широчината на вратата




Ширина на врата	Потребен број на исправувачи
750mm	1
750 - 1200mm	2
1200mm	3

При поставување на огледало на вратата се препорачува да се користи дуплофан трака







Брава за лизгачки врати - Lehmann




Шифра	Φ
300048	21mm


- Сетот се состои од :
 - Брава.
 - Розетна.
 - Цилиндар и клуч.

Технички информации







Брава за лизгачки врати - Strong



Шифра *	Φ	
300012	19.5mm	20

Технички информации







Concepta 30

Систем со горно водење за единечни врати

 **Hawa**
Sliding Solutions


 Swiss made








Систем со горно водење за единечни врати - Concepta 30




- Лизгачки и ротирачки врати изработени од плочест материјал кои влегуваат внатре во елементот.
- Можност за монтирање во тесен кабинет или помеѓу сидови.
- Овозможува да се скрие просторот или работна површина (кујна, перална, канцеларија, гардероба ...).
- Отворениот дизајн овозможува целосен пристап до областа.
- Максимална тежина на врата: 30 kg.
- Длабочина на врата/ширина на врата: од 300 до 900 mm.
- Висина на врата: од 1851 до 2300 mm.
- Дебелина на врата: од 19 до 50 mm.
- Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.
- Систем за амортизација за меко отворање и затворање на вратите.
- Системот е универзален, може да се монтира лево или десно.


Достапен само по нарачка.



Врати што се затвораат кон средината и кон краевите на елементот.



Врати рамни со рамката.




Врати што влегуваат во сид.



Максимална тежина на врата

ТН \ ТВ	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
2250	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	25
2200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24
2150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24
2100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	26	25
2050	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24	23
2000	30	30	30	30	30	30	30	30	29	26	25	23	22
1950	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24	23	21
1900	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	23	22	21
1850	30	30	30	30	30	30	30	28	26	24	23	21	20


Тежина на врата - ТВ: Ширина на врата (mm) / ТН: Висина на врата



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за CONCEPTA 30.



Систем со горно водење за единечни врати - Концепта 30



Шифра	Висина на врата	Длабочина на плакар	Материјал
600741	1851 - 2300mm	300 - 900mm	алуминиум





! Напомена:


- Ширината на вратата не смее да биде поголема од длабочината на плакарот.
- За врати пошироки од 600mm се препорачува употреба на исправувач за врата со шифра 500092.





Горен конектор за една врата




Шифра	Димензија
600744	55mm





Горен конектор за две врати



Шифра	Димензија
600745	110mm



Долен конектор за две врати за цокла




Шифра	Димензија
600746	110mm




Како да нарачам ?

1. Врати што се затвораат кон средината и кон краевите на елементот




1.A

1 ВРАТА




Concepta 30 шифра: 600741 x 1ком.
Конектор 55 шифра: 600744 x 1 ком.

2 ВРАТИ



Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.
Конектор 55 шифра: 600744 x 2ком.

2 ВРАТИ



Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.
Конектор 110 шифра: 600744 x 1ком.



Опција 1


Со цокла



Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.
Конектор 110 шифра: 600744 x 1ком.


Опција 2

Без ногарки




Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.
Конектор 110 шифра: 600744 x 2 ком.

2. Врати рамни со рамката




1 ВРАТА




Concepta 30 шифра: 600741 x 1ком.

2 ВРАТИ




Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.

3. Врати што влегуваат во сид




1 ВРАТА



Concepta 30 шифра: 600741 x 1ком.

2 ВРАТИ




Concepta 30 шифра: 600741 x 2ком.


Concepta 25

Систем со горно водење за двојни врати на преклоп

 **Hawa**
Sliding Solutions


 Swiss made








Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Концепта 25




- Лизгачки и ротирачки врати на преклоп, изработени од плочест материјал кои влегуваат внатре во елементот.
- Можност за монтирање во тесен кабинет или помеѓу ѕидови.
- Овозможува да се скрие просторот или работна површина (кујна, перална, канцеларија, гардероба ...)
- Отворениот систем овозможува да имате целосно достапен простор, без потреба од шина на подот.
- Максимална тежина на врата преклоп: 25 kg = 50 kg / комплет.
- Ширина на врата: од 300 до 700 mm.
- Висина на врата: од 1851-2600 mm.
- Дебелина на врата: од 19 до 26 mm.
- Подесување на врата: вертикално, хоризонтално и длабочинско.


Достапен само по нарачка.



Модуларни врати.




Врати што влегуваат во ѕид.




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за CONCEPTA 25.



Систем со горно водење за двојни врати на преклоп - Концепта 25




Шифра	Висина на врата	Ширина на плакар	Тип	Материјал
600752	1851 - 2600mm	max. 1400mm	лева	алуминиум
600753			десна	

**! Напомена:**

- Ширината на вратата не смее да биде поголема од длабочината на плакарот.
- За врати пошироки од 600mm се препорачува употреба на исправувач за врата со шифра 500092.





Долен профил и додатоци



Шифра	L
600757	1300mm





Магнетно центрирање



Шифра
600758



Конектор за две врати




Шифра	L
600756	1300mm




Како да нарачам ?


1. Модуларни врати



2 ВРАТИ



Лева
Концепта 25 шифра: 600752 x 1ком.




Десна
Концепта 25 шифра: 600753 x 1ком.



Опција 1


Со цокла



шифра: 600757 x 1ком.


Опција 2

Без ногарки



шифра: 600758 x 1ком.

4 ВРАТИ




Лева
Концепта 25 шифра: 600752 x 1ком.

Десна
Концепта 25 шифра: 600753 x 1ком.



Опција 1


Со цокла



шифра: 600757 x 2ком.


Опција 2

Без ногарки




шифра: 600758 x 1ком.


2. Врати што влегуваат во ѕид



2 ВРАТИ




Лева
Концепта 25 шифра: 600752 x 1ком.



Десна
Концепта 25 шифра: 600753 x 1ком.




Со цокла



шифра: 600758 x 1ком.

4 ВРАТИ



Лева
Концепта 25 шифра: 600752 x 1ком.

Десна
Концепта 25 шифра: 600753 x 1ком.




Без ногарки



шифра: 600758 x 1ком.

Barnio

Механизам за внатрешна преградна дрвена врата



Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Varnio

Шифра *	Опис	Тип	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500414	сет оков за лизгачка врата со меко затворање	simple	30 - 40mm	2000mm	80kg
500415				3000mm	
500416		big		2000mm	
500417				3000mm	
500418		square		2000mm	
500419				3000mm	





Simple



Big




Square



Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Loft - GTV



Шифра *	Мах ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500396	900mm	max. 45mm	2000mm	100kg



LOFT системот за лизгачки врати нуди решение за сите тесни, но и модерни простории.

Со целосната можност за персонализација овој систем совршено се вклопува во индустрискиот и скандинавскиот стил на уредување. Со употреба на уни декор за врата ќе се вклопи и во модерен, минималистички уреден простор

Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Quantum - GTV




Шифра *	Тип на монтажа	Мах ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
501124	странична монтажа на ѕид	1500mm	16 - 28mm	3000mm	50kg
501125	горна монтажа на плафон				

странична монтажа



горна монтажа



- Минимален простор помеѓу вратата и подот 8mm.
- Лесна монтажа.


Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Magic2 - Terno Scorrevoli



Невидлив механизам

патентиран
продукт

Шифра	Ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500408	680 - 1800mm	min. 35mm	1800mm	80kg




- Иновативен невидлив лизгачки систем за дрвени врати.
- Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
- Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
- Минималистички дизајн и елегантен изглед.

Достапен само по нарачка.



горен дел од врата



долен дел од врата

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Magic2.



Механизам за внатрешна преградна стаклена врата Magic2 Frame - Terno Scorrevoli

Невидлив механизам



Шифра	Боја	Ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500409	црна	680 - 1800mm	min. 5mm	1800mm	80kg



горен дел од врата



долен дел од врата

- Сетот се состои од :
 - сет оков за внатрешна преградна стаклена врата.
 - алуминиумска рамка за поставување на стакло.
- Иновативен невидлив лизгачки систем за стаклени врати.
- Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
- Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
- Минималистички дизајн и елегантен изглед.

Достапен само по нарачка.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Magic2.




Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Drag - Terno Scorrevoli




Шифра	Опис	Мах ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
501128	сет оков за 3 преградни врати	1500mm	16 - 28mm	3000mm	50kg

- Минимален простор помеѓу вратата и подот 8mm.
- Лесна монтажа.

Достапен само по нарачка.



горна монтажа



Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Synchro - Terno Scorrevoli




Шифра	Опис	Мах ширина на врата	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
501129	сет оков за 2 врати со меко затворање	min.600mm	min. 30mm	3000mm	80kg



- Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm.
- Истовремено отворање лево и десно на двете лизгачки врати.
- Лесна монтажа.


Достапен само по нарачка.



Механизам за внатрешна преградна дрвена врата Diva - Terno Scorrevoli



Шифра	Опис	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500148	сет оков за преградна врата	min. 25mm	/	40kg
500149				80kg
501118	шина за лизгачка врата со 18mm одбивање од ѕидот		3000mm	/
501119			6000mm	




- Иновативен лизгачки систем за дрвени врати со максимална носивост до 80kg.
- Пневматско меко затворање со скриен амортизер.
- Минимална широчина на врата со амортизер е 600mm.
- Минимален простор помеѓу вратата и подот 10mm
- Минималистички дизајн и елегантен изглед.
- Лесна монтажа.

Достапен само по нарачка.

Механизам за внатрешна преградна стаклена врата Diva - Terno Scorrevoli



Шифра	Опис	Дебелина на материјал	Должина на шина	Носивост на механизмот
500140	сет оков за преградна врата	од 8 до 12mm	/	40kg
500141				80kg
500142	шина за преградна врата		2000mm	/
500143			3000mm	



- Иновативен лизгачки систем за стаклени врати со максимална носивост до 80kg.
- Минимален простор помеѓу плафонот и горниот дел на вратата треба да биде 20mm.

Достапен само по нарачка.

5.1





Гардеробна галантерија

PECASA



Систем за паметно креирање на Вашиот простор.

Едноставно, јасно и прилагодливо решение за секој простор благодарение на системот на PECASA. Идеален систем за да го организирате просторот во кој што живеете, без разлика дали тоа е дневна соба, домашна канцеларија или гардероба.




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PECASA.




Како работи системот PECASA.

PECASA се состои од неколку едноставни компоненти кои може да се комбинираат на разновидни начини. PEKA обезбедува ѕиден профил со канал за вметнување на кабел, држачи за полица, држачи за елементи и универзални држачи (наменети за TV, огледала и сл.). Компонентите ги поставувате во зависност од вашите потреби. Можете да додате осветлување или TV во просторот благодарение на каналот за кабел што се наоѓа во ѕидниот профил.




Флексибилен Дизајн


Модуларните компоненти можат да бидат преместени на било која позиција и во било кое време, со едноставна употреба на инбус. Без разлика дали тоа се полица, елементи или други додатоци. Слободно можете да изберете симетричен или асиметричен поглед, дали ќе ги поставите компонентите на најгорната точка или на одредена висина - ИЗБОРОТ Е ВАШ !!!



PECASA



Профил за на сид со покривна маска - Река

Шифра	L	Боја
600588	2200mm	сива
600589		црна

- Сетот се состои од профил за на сид и соодветна покривна маска.
- Профилот може да се крати по димензии според вашите потреби.

Опционални елементи за организација по избор за системот PECASA

*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на сид

Држач за стаклени полици - Река




Шифра	Димензија W x D x H	Боја	Мах. носивост
600564	70 x 204 x 89mm	црна	30kg
600565		бела	

Држач за полици од плочести материјали - Река




Шифра	Димензија W x D x H	Боја	Мах. носивост
600566	70 x 204 x 85mm	црна	80kg
600567		бела	

Држач за полици од масивно дрво - Река



Шифра	Димензија W x D x H	Боја	Мах. носивост
600568	210 x 204 x 103mm	црна	80kg
600569		бела	

Држач за конзолни елементи - Река




Шифра	Димензија W x D x H	Боја
600570	434 x 28 x 190mm	црна

- Носивост:
 - за елемент со мах. длабочина од 400mm мах носивост е 120kg.
 - за полица со мах. длабочина од 570mm мах. носивост е 75kg.

PECASA



Држач за полица со оклагија - Река




Шифра	Димензија W x D x H	Боја
600571	550 x 308 x 114mm	црна
600572		бела
600573	850 x 308 x 114mm	црна
600574		бела

Опционални елементи за организација по избор за системот PECASA


*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на сид

Закачалка - Река



Шифра	Димензија W x D x H	Боја	Тип
600575	144 x 39 x 64 mm	црна	2 реда
600576		бела	
600577	216 x 39 x 64 mm	црна	3 реда
600578		бела	


Држач за панталони - Река



Шифра	Димензија W x D x H	Боја	Тип
600579	500 x 300 x 52 mm	црна	12 држачи
600580		бела	
600581	850 x 300 x 52 mm	црна	18 држачи
600582		бела	


• Сетот се состои од држач за панталони и закачалки.

Држач за чевли - Река



Шифра	Димензија W x D	Боја
600583	550 x 318 mm	црна
600584		бела
600585	850 x 318 mm	црна
600586		бела

Универзален држач - Река



Шифра	Димензија W x D x H	Боја
600587	220 x 25 x 226 mm	црна



• Универзален држач за монтирање на TV, огледала, слики и др. кој се монтира на сидниот профил на Pecasa системот.

Make me - систем за организација на гардеробери

Алуминиумски ѕиден систем дизајниран за модерен ентериер. Ефикасно решение за повеќе простор, со едноставна и лесна монтажа.



Профил за на ѕид




Шифра	Димензија	Боја
500443	2250 x 275mm	алуминиум
500444		црна мат

Опционални елементи за организација по избор за системот MAKE ME

*сите опционални елементи се прикачуваат на профилот за на сид


Држачи за елемент



Шифра	Димензија	Боја
500445	40/50 x 200mm	алуминиум
500446		црна мат

• Сетот се состои од 2 горни и 2 долни држачи.


Држачи за полици



Шифра	Димензија	Боја
500447	40 x 200mm	алуминиум
500448		црна мат

• Сетот се состои од лев и десен држач.


Аголни држачи за полици



Шифра	Димензија	Боја
500449	45 x 200mm	алуминиум
500450		црна мат

• Сетот се состои од лев и десен држач.

Оклагија




Шифра	L	Боја
500451	600mm	алуминиум
500453	800mm	
500455	900mm	
500452	600mm	црна мат
500454	800mm	
500456	900mm	

• Сетот се состои од оклагија и држач за оклагија.

Vertiko - систем за организација на гардеробери
систем што носи флексибилност и динамичност на секое опкружување.



Предлог комбинации и форми



- A** - Единечна полица
- B** - Двојна полица
- C** - Елемент
- D** - Елемент со полица
- E** - Оклагија



Вертикален профил




500425



500426



500427




500428


Шифра *	Опис	L	Материјал
500425	вертикален профил	2650mm	алуминиум
500426	пластичен држач	/	пластика
500427	држач за вертикален профил		метал
500428	аголен држач за вертикален профил		

Начин за монтажа



1 Поставување на метални држачи




2 Прицврстување на првиот вертикалниот профил



3 Поставување на пластични држачи на плочест материјал




шрафење на држачите




отстранување на пластичниот шаблон.

4 Прицврстување на вториот вертикален профил на плочест материјал.



Опционални елементи за организација по избор за системот VERTIKO



Држач за полици



Шифра *	Тип	Боја	L	Материјал	Дебелина на материјал
500429	страничен	сива	300mm	метал	18mm
500430		темно кафена	400mm		25 - 36mm
500431			500mm		
500432	поден лев	темно кафена	500mm		max.25mm
500433	поден десен				
500434	поден централен				

- Држачот се поставува на вертикалниот профил и служи за прицврстување на полици.

Држач за елемент



Шифра *	Боја	L	Материјал
500437	сива	450mm	метал
500438	темно кафена	500mm	


- Држачот се поставува на вертикалниот профил и служи за прицврстување на елементи.

Оклагија



Шифра *	Опис	L	Боја	Материјал
500441	оклагија	900mm	сива	метал
500442			темно кафена	
500439	држач за оклагија	/	сива	
500440			темно кафена	

Начин на монтажа на држачите за полици и елементи



Алуминиумски профил со жлебање за во бутик




Шифра	L	Боја
500477	3000mm	алуминиум
500488		црна мат



500477

500488



Рамка за организатор во гардеробер - Етуса




Шифра	Внатрешна ширина на елементот	Внатрешна ширина на рамката	Должина на рамката	Боја	Материјал
600175	564-614mm	484 - 534mm	477mm	кафена	метал/пластика
600221	614-664mm	534 - 584mm			
600207	664-714mm	584 - 634mm			
600747	714-764mm	634-684mm			
600748	764-814mm	684-734mm			
600248	814-864mm	734 - 784mm			
600219	864-914mm	784 - 834mm			
600241	914-964mm	834 - 884mm			
600240	964-1014mm	884 - 934mm			

• За комплетирање на рамката за гардеробер потребно е да се постави соодветен организатор.



Додаток за рамка за организатор

Дистанцер за рамка за гардеробер - Етуса




Шифра	Боја	Материјал
600222	кафена	пластика

• Дистанцерот се употребува во случај кога внатрешната димензијата на гардероберот е поголема од рамката за организатор.

Организатор за панталони во гардеробер - Етуса



Шифра	Опис	Димензија	Боја	Материјал
600178	организатор за панталони	459mm	кафена	метал/пластика
600213	закачалка за облека	69 x 17mm		пластика



600178




600213

- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.
- Организаторот 600178 е составен од 7 поединечни парчиња кои што овозможуваат лесно подесување на потребната широчина.

Организатор за накит и аксесоари во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600210	483 x 456mm	кафена	дрво




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.



Организатор за облека во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600177	475 x 458mm	кафена	метал




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за облека во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600214	475 x 452mm	кафена	метал




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за облека во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600212	457 x 355mm	кафена	метал




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за накит и аксесоари во гардеробер - Етуса




Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600209	455 x 99mm	кафена	метал/пластика




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за чевли во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600176	475 x 454mm	кафена	метал




- За комплетирање на организаторот потребна е рамка за гардеробер со соодветна димензија.

Организатор за чевли во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600220	564 x 477mm	кафена	метал






- Комплетот се состои од организатор за чевли и рамка за организатор во гардеробер која е со целосно извлекување и меко затворање.
- Рамката одговара за елементи со внатрешна ширина од 564-594mm.
- Рамката е изработена од алуминиум обоен во боја на мока.
- Минималната потребна длабочина на елементот е 480mm.

Организатор за чевли во гардеробер - Етуса



Шифра	Тип	Димензија	Боја	Материјал
600785	лев	460 x 750mm	кафена	метал
600786	десен			



Ротирачки организатор за чевли во гардеробер - Strong



Шифра *	H	W	L	Број на полици	Боја	Материјал
600787	1155-1255mm	718mm	360mm	6	антрацит	метал
600788	1425-1525mm			8		
600789	1695-1795mm			10		




Ротира за 360°.

Организатор за чевли во гардеробер - Nailo





Шифра	Димензија	Боја	Материјал	Носивост
601034	568 x 510mm	бела	метал	40kg



Механизам за чевли во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600391	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал
600392	660 - 718mm			
600393	760 - 818mm			
600394	860 - 918mm			



Механизам за чевли во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600395	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал
600396	660 - 718mm			
600397	760 - 818mm			
600398	860 - 918mm			



Механизам за чевли во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600399	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал
600400	660 - 718mm			
600401	760 - 818mm			
600402	860 - 918mm			



Механизам за чевли во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600403	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал
600404	660 - 718mm			
600405	760 - 818mm			
600406	860 - 918mm			



Механизам за накит и аксесоари во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600407	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал/пластика
600408	660 - 718mm			
600409	760 - 818mm			
600410	860 - 918mm			



Механизам за накит и аксесоари во гардеробер - GTV



Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600411	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал/пластика
600412	660 - 718mm			
600413	760 - 818mm			
600414	860 - 918mm			



Организатор за панталони во гардеробер LINA Standard-Пека



Шифра	Длабочина на елемент	Широчина на држачот	Број на закачалки	Носивост	Боја
600612	min. 530mm	440mm	9	15kg	бела
600613					антрацит



600612



600613

- Сетот се состои од:
 - 1 метална полица,
 - 1 лев и 1 десен држач за поставување во елемент,
 - 1 држач за на сид,
 - 9 закачалки.

Организатор за панталони во гардеробер LINA Basic-Пека



Шифра	Длабочина на елемент	Широчина на држачот	Број на закачалки	Носивост	Боја
600614	min. 530mm	500mm	9	15kg	бела
600615					антрацит
600616	min. 530mm	800mm	15	15kg	бела
600617					антрацит



600614





600615

- Сетот се состои од:
 - метален држач кој се прицврстува на полица,
 - соодветен број на закачалки.

Организатор на извлекување за панталони - Етуса



Шифра	Тип	Димензија L x H x W	Боја	Материјал
600820	лев	498 x 124 x 350mm	кафена	метал/пластика
600821	десен			



Организатор на извлекување за панталони - Strong




Шифра *	Димензија L x H x W	Боја	Материјал
600791	425 x 145 x 350mm	антрацит	метал/пластика



Механизам за панталони во гардеробер - GTV




Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600415	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал
600416	660 - 718mm			
600417	760 - 818mm			
600418	860 - 918mm			



Механизам за панталони во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600419	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал
600420	660 - 718mm			
600421	760 - 818mm			
600422	860 - 918mm			



Механизам за облека во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600367	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал
600368	660 - 718mm			
600369	760 - 818mm			
600370	860 - 918mm			



Механизам за облека во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600371	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал
600372	660 - 718mm			
600373	760 - 818mm			
600374	860 - 918mm			



Механизам за облека во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600375	560 - 618mm	min. 500mm	бела	метал
600376	660 - 718mm			
600377	760 - 818mm			
600378	860 - 918mm			



Механизам за облека во гардеробер - GTV




Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600379	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	метал
600380	660 - 718mm			
600381	760 - 818mm			
600382	860 - 918mm			



Механизам за облека во гардеробер - GTV





Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600383	560 - 618mm	min. 500mm	бела	ратан
600384	660 - 718mm			
600385	760 - 818mm			
600386	860 - 918mm			




Механизам за облека во гардеробер - GTV



Шифра *	Внатрешна ширина на елементот	Длабочина на елемент	Боја	Материјал
600387	560 - 618mm	min. 500mm	антрацит	ратан
600388	660 - 718mm			
600389	760 - 818mm			
600390	860 - 918mm			



Организатор за гардеробер - Strong



Шифра *	Надворешна ширина на елемент	Ширина на организатор	Висина на организатор	Боја	Материјал
600300	400mm	336mm	85mm	бела	метал
600301	500mm	436mm			
600302	600mm	536mm			
600303	400mm	336mm	175mm		
600304	500mm	436mm			
600305	600mm	536mm			
600306	800mm	736mm			
600307	1000mm	936mm			

• За комплетирање на организаторот потребна е водилка за организатор.

Организатор за гардеробер - Strong




Шифра *	Надворешна ширина на елемент	Ширина на организатор	Висина на организатор	Боја	Материјал
600290	400mm	336mm	160mm	бела	метал
600291	500mm	436mm			
600292	600mm	536mm			
600293	800mm	736mm			
600294	1000mm	936mm			
600295	400mm	336mm		антрацит	
600296	500mm	436mm			
600297	600mm	536mm			
600298	800mm	736mm			
600299	1000mm	936mm			

• За комплетирање на организаторот потребна е водилка за организатор.

Водилка за организатор за гардеробер - Strong

Шифра *	За елемент со дебелина	L	W	H	Боја	Материјал
600308	16mm	338mm	40mm	45mm	бела	метал
600309					антрацит	
600310	18mm				бела	
600311	антрацит					







Корпа за облека - Strong



Шифра *	Широчина за елемент	Капацитет	Длабочина	Материјал	Боја
600798	min. 500mm	40L	222mm	пластика	бела
600799	min. 450mm	50L	307mm		



- Потребен е механизам за отворање надолу на вратата кој можете да го погледнете [тука](#).




Корпа за облека - Strong




Шифра *	Широчина за елемент	Материјал	Боја
600173	min. 290mm	метал	бела
600172	min. 330mm		
600171	min. 480mm		




- Потребен е механизам за отворање надолу на вратата кој можете да го погледнете [тука](#).



За елемент 290mm



За елемент 330mm



За елемент 480mm

Закачалка на извлекување - Strong




Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600790	425 x 137mm	антрацит	метал/пластика



Закачалка на извлекување - Етиса




Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600179	445 x 160mm	кафена	метал/пластика



Закачалка на извлекување за вратоврски - Етиса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600206	445 x 170mm	кафена	метал/пластика



Сеф на извлекување - Strong




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за сефот.



Шифра *	Димензија Н x W x L	Боја	Материјал
600792	150 x 480 x 400mm	црна	метал

- Сеф на извлекување кој се поставува во внатрешноста на елементот.
- Автоматско отворање со помош на отпечаток од прст и креирање на код.
- Можност за отклучување со клуч од долната страна на сефот.




Огледало на извлекување за во гардеробер - Етуса



Шифра	Димензија	Боја	Материјал
600793	1000 x 350mm	кафена	метал/пластика

- Со огледалото се вклучени лизгачи за извлекување на одледалото и осигурувач за негова демонтажа.
- Ротација до 90° за удобно поставување.
- Лесно и брзо се монтира, со зашрафување на лизгачите на страницата од елементот.



Примена на гардеробна галантерија





Лифтер оклагија - Vibo



Шифра	W	Боја	Носивост	Материјал
600312	500 - 750mm	антрацит	12kg	метал/пластика
600313	750 - 1250mm			



Лифтер оклагија



Шифра *	W	Боја	Носивост	Материјал
600216	450 - 600mm	кафена	12kg	метал/пластика
600211	600 - 830mm			
600218	830 - 1150mm			
600282	450 - 600mm	алуминиум		
600011	600 - 830mm			
600429	600 - 850mm			
600012	830 - 1150mm	бела	8kg	
600120	545 - 700mm			
600166	645 - 910mm			
600165	875 - 1200mm	антрацит		
600364	545 - 700mm			
600365	645 - 910mm			
600366	875 - 1200mm			



кафена



алуминиум




бела



антрацит




Оклагија правоаголна - GTV



Шифра *	Опис	L	A x B	Дебелина	Боја	Материјал	
600624	оклагија	3000mm	33x12mm	1.1mm	бела	челик	10
600625					антрацит		
600626	држач	/	41x20mm	/	бела		500
600627					антрацит		




600624



600627



600626



600625


Лифтер оклагија - GTV



Шифра	W	Боја	Носивост	Материјал
600851	545 - 700mm	црна	8kg	челик
600852	645 - 910mm			
600853	975 - 1200mm			



Оклагија круг - Етуса



Шифра *	Опис	L	Φ	Дебелина	Боја	Материјал	
600204	оклагија круг	2350mm	28mm	0.9mm	кафена	челик	10
600205	држач за оклагија	/		/			200
600796	држач за оклагија	/		/			50



- Држачот се поставува на горната полица.



- Држачот се поставува на страницата од елементот.

Оклагија правоаголна Vertiko



Шифра *	Опис	L	Боја	Материјал
500441	оклагија	900mm	сива	метал
500442			темно кафена	
500439	држач за оклагија	/	сива	
500440			темно кафена	


Оклагија круг



Шифра *	Опис	L	Φ	Дебелина	Боја	Материјал	
600014	оклагија	3000mm	25mm	0.6mm	хром	челик	10
600017	држач	/		/			1000



Оклагија овална



Шифра *	Опис	L	W	H	Дебелина	Боја	Материјал	
600015	оклагија	3000mm	15mm	30mm	0.6mm	хром	челик	10
600016	држач	/	/	/	/			1000
600018	среден држач	/	/	/	/			50



600015



600016



600018

Оклагија овална - Riex



Шифра	Опис	L	W	H	Дебелина	Боја	Материјал	
600974	оклагија	3000mm	15mm	30mm	0.7mm	црна	метал	10
600971						бела		
600972	држач	/	/	/	/	црна	пластика	1000
600973								



600974



600973



600971




600972


Закачалка на извлекување




Шифра *	L	Материјал		
600019	300mm	метал/пластика	80	20
600020	350mm			
600021	400mm			
600125	450mm			
600126	500mm			



Систем за организирање на плакари во помошните простории



Модули за вградени плакари



Можност за комбинирање на 6 модули според Вашите потреби без употреба на алат.
Метална закачалка за облека соодветна за дебелина на корпус 16mm.



Даска за пеглање на облека која се извлекува и се преклопува.



Иновативен метален панел кој е претходно избушен. Се монтира на страниците на плакарот при што се додаваат сите модули без употреба на алат. Погоден за елементи со широчина од 60cm, високи плакари со врати со шарки за сите стандардни дебелини на страниците.





Жица за сушење на облека која може да се монтира на ѕид или на надворешната страна на елементот. Потребна широчина за монтажа 60cm. Оваа жица на преклоп е со епоксиден финиш кој е антикорозивен.

Корпа за облека - Nailo



Шифра	За елемент	Капацитет	Боја	Материјал
600764	450mm	2 x 33L	бела/сина	метал/пластика





- Во сетот се вклучени лизгачи со целосно извлекување и меко затворање.

Корпа за облека - Nailo



Шифра	За елемент	Капацитет	Боја	Материјал
600765	500mm	2 x 33L	бела/сина	метал/пластика





- Во сетот се вклучени лизгачи со целосно извлекување и меко затворање.

Корпа за облека - Nailo



Шифра	За елемент	Капацитет	Боја	Материјал
600323	600mm	2 x 33L	бела/сина	метал/пластика





- Во сетот се вклучени лизгачи со целосно извлекување и меко затворање.

Корпа за облека - Nailo



Шифра	За елемент	Капацитет	Боја	Материјал
600766	600mm	2 x 33L, 1 x 12L, 1 x 2.5L	бела/сина	метал/пластика




- Во сетот се вклучени лизгачи со целосно извлекување и меко затворање.

Метален страничен панел - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Ширина	Висина	Боја	Материјал
600610	600mm	323mm	680mm	бела	метал
600611			1120mm		

- Површински заштитен слој против корозија.
- Сетот се состои од две парчиња.



Метална полица фиксна - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600608	600mm	466mm	93mm	бела	метал

- Површински заштитен слој против корозија.



Метална полица на извлекување - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600607	600mm	468mm	176mm	бела	метал

- Површински заштитен слој против корозија.



Корпа за облека со метална полица на извлекување - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600606	600mm	472mm	360mm	сина	пластика



Корпа за додатоци - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600605	600mm	198mm	241mm	сина	пластика

- Сетот се состои од 2 корпи.



Механизам со даска за пеглање за во гардеробер - Nailo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600363	600mm	466mm	153mm	бела/сива	метал



Метална сталажа за закачалки - Nailo




Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Висина	Боја	Материјал
600609	600mm	323mm	50mm	бела	метал

- Одговара само за 16mm дебелина на елемент.



Примери за употреба

Совршено се вклопува во високи елементи со ширина од 60см без разлика дали вратичката се отвора на лево или десно.



Пример: 72см висок елемент

Опремен со една корпа за облека, метална полица и даска за пеглање.



Пример: 78см висок елемент

Опремен со две корпи за облека.



Пример: 140см висок елемент

Опремен со две корпи за облека, метална полица, корпа за додатоци.



Пример: 190см висок елемент

Опремен со две корпи за облека, метална полица, метална сталажа за закачалки.



Пример: 210см висок елемент

Опремен со две корпи за облека, даска за пеглање, метална полица на извлекување, метална полица, корпа за додатоци.

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089